




1.3.

Останати макроекономски движења

Просечната нето плата во септември 2003 година беше номинално и реално повисока за 0,5% и 0,3%, соодветно

Во септември 2003 година¹, просечната нето плата по работник во Република Македонија изнесуваше 12.015 денари и во однос на претходниот месец беше номинално повисока за 0,5%, а реално за 0,3% (имајќи ја предвид месечната стапка на инфлација регистрирана во септември од 0,2%). На годишна основа, номиналната просечна плата беше повисока за 4,2%, а реално за 2,2%. Во просек, во периодот јануари-септември 2003 година во споредба со истиот период од претходната година, просечната плата номинално и реално беше повисока за 5,5% и 4,6%, соодветно. Анализирано според главни дејности, пораст на просечната плата е регистриран во сите три дејности, при највисок пораст во услужните дејности за 6,5%.

Графикон 5
Просечна нето плата
(промена во %, месец / претходен месец)



Во септември, 25,3% од вкупниот број на вработени лица не примиле плата за соодветниот месец, што е за 0,7 процентни поени помалку од бројот на неисплатени вработени во претходниот месец.


Вкупните буџетски приходи во октомври 2003 година осигурија порас од 11,3% на месечна основа...

Вкупните приходи на централниот државен буџет во октомври 2003 година изнесуваа 5.170 милиони денари, што е за 11,3% повеќе во однос на претходниот месец. Порастот се должи на зголемените даночни и капитални приходи, додека кај неданочните приходи беше регистриран пад. Даночните приходи, кои имаат најголемо структурно учество во вкупната приходна структура (во анализираниот месец 89,8%), беа повисоки за 13,6%. Порастот е резултат на зголемените приходи кај повеќе даночни категории, при највисок пораст на приходите од данокот на додадена вредност од 35,5%, кој делумно се должи на можноста за квартална уплата на овој данок од страна на малите претпријатија. Капиталните приходи беа повисоки за 30,6%, но тие имаат мало учество во вкупната приходна структура (0,9%). Од друга страна пад од 27,4% е регистриран кај неданочните приходи, како последица на намалените приливи од дивиденди од државен имот (чиј износ беше висок во претходниот месец).

¹ Последен расположлив податок од Државниот завод за статистика



Графикон 6
Вкупни приходи на централниот буџет
(во милиони денари)



...додека на кумулативна основа беа пониски за 5,3%

Во периодот јануари-октомври 2003 година, вкупните буџетски приходи изнесуваа 45.182 милиони денари, што во однос на истиот период од 2002 година е помалку за 5,3%. Падот главно произлегува од намалените даночни приходи, додека кај неданочните приходи е регистриран пораст. Имено, даночните приходи беа пониски за 7,7%, при регистриран пораст кај повеќе приходни категории, но различната споредбена основа од претходната година (кога се наплатуваше данокот на финансиски трансакции) сеуште е причина за кумулативниот пад. Така, висок пораст е регистриран кај приходите од данокот на добивка од 30,2%, приходите од данокот на додадена вредност беа повисоки за 5,4% (при што нивното структурно учество во вкупната приходна структура се зголеми за 4,0 процентни поени), а приходите од царините беа повисоки за 3,1%. Од друга страна, неданочните приходи беа повисоки за 78,5%, првенствено како резултат на зголемените приливи од дивиденди од државен имот.

Графикон 7
Вкупни приходи и расходи на централниот буџет
(во милиони денари)




Месечен пад од 5,7% на вкупниште буџетски расходи во октомври 2003 година...

Во октомври 2003 година, вкупните буџетски расходи изнесуваа 4.868 милиони денари и во однос на претходниот месец беа пониски за 5,7%, како последица на намалените тековни и капитални трошоци. Падот на тековните трошоци (1,9%) главно се должи на намалените расходите за трансфери (за 24,9%), при што и нивното структурно учество во вкупната расходна структура се намали за 8,0 процентни поени. Капиталните трошоци беа пониски за 22,9%, поради намалени капитални трансфери и трошоци.



Графикон 8
Вкупни расходи на централниот буџет
(во милиони денари)



...и кумулативен пад од
15,5%

Кумулативно анализирано, во периодот јануари-октомври 2003 година, вкупните буџетски расходи изнесуваа 45.079 милиони денари и во однос на истиот период од претходната година беа пониски за 15,5%. Падот се должи на намалените тековни и капитални трошоци (за 0,4% и за 55,6%, соодветно). Кај тековните трошоци, кои имаат најголемо структурно учество во вкупната расходна структура (во анализираниот период 91,5%), пониски беа трошоците за стоки и услуги и трошоците за камати. Падот на капиталните трошоци е последица на намалените инвестиции во основни средства и капитални трансфери.